



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

91001 Скопје
б/б 51

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата. — Жиро сметка кај Службата на општествениот книговодство 90802-602-19649

Петок, 28 ноември 1980

БЕЛГРАД

БРОЈ 66

ГОД. XXXVI

Цена на овој број е 36 динари. — Претплатага за 1980 година изнесува 300 динари. Ров за рекламации 15 дена. — Редакција: Улица Јована Ристича бр. 1. Пошт. фах 226. — Телефонии: централа 650-155; Уредништво 651-855; Служба за претплата 651-732; Телеко 11756

986.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРУЖУВАЊЕ НА ТРУДОТ И СРЕДСТВАТА НА ОРГАНИЗАЦИЈИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ШТО СЕ ЗАНИМАВААТ СО ПРОМЕТ НА СТОКИ И УСЛУГИ СО ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Се прогласува Законот за задолжително здружување на трудот и средствата на организациите на здружен труд што се занимаваат со промет на стоки и услуги со производствените организации на здружен труд што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 26 ноември 1980 година.

П бр. 34
26 ноември 1980 година
Белград

Претседател
на Претседателството на СФРЈ,
Цвиетин Мијатовиќ, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРУЖУВАЊЕ НА ТРУДОТ И СРЕДСТВАТА НА ОРГАНИЗАЦИЈИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ШТО СЕ ЗАНИМАВААТ СО ПРОМЕТ НА СТОКИ И УСЛУГИ СО ПРОИЗВОДНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

І. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Организациите на здружен труд што се занимаваат со работи на извозот и увозот, со работи на прометот на стоки на големо и со други работи на прометот на стоки и услуги определени со овој закон (во натамошниот текст: прометни организации) се организираат и работат врз начелата за здружување на трудот и средствата со организациите на здружен труд што вршат производна или друга стопанска дејност (во натамошниот текст: производни организации) и кои работат со прометните организации.

Производството на определени производи или давањето определени услуги од страна на производните организации и пласманот односно набавката на тие производи и услуги од страна на про-

метните организации и вршењето услуги во прометот врз основа на здружување на трудот и средствата помеѓу нив, во обемот, структурата, квалитетот и роковите и под условите што се утврдени со нивната самоуправни спогодба, претставуваат, во смисла на овој закон, заедничко работење на производните организации и на прометните организации.

Прометните организации и производните организации, што здружуваат труд и средства, своите функции во општествената репродукција ги остваруваат самостојно, во согласност со своите поединечни, заеднички и општи општествени интереси, преземајќи заедничка одговорност за зголемувањето на производноста на трудот во производството и прометот и, врз таа основа, за зголемувањето на сопствениот и на вкупниот општествен доход, за проширувањето на материјалната основа на здружениот труд и за повисоко ниво на задоволувањето на општествените потреби.

Прометните организации и производствените организации, што здружуваат труд и средства заради заедничко работење, во условите и врз основа на законитостите на социјалистичкото стоковно производство, заеднички ги испитуваат домашниот и странскиот пазар, го планираат развојот, ја утврдуваат политиката на производството и политиката на извозот и увозот, односно на пласманот на домашниот пазар, ја усогласуваат деловната политика, ги здружуваат трудот и средствата и, врз таа основа, заеднички работат, го утврдуваат и преземаат поединечниот и заедничкиот ризик од заедничкото работење, заеднички остваруваат доход и учествуваат во распоредувањето на заеднички остварениот доход според придонесот во остварувањето на тој доход.

Член 2

Со овој закон се уредува во кои случаи и под кои услови прометните организации задолжително ги здружуваат трудот и средствата со производните организации, начинот и формата на здружувањето на трудот и средствата, начинот на одлучувањето за заедничкото работење и за заедничкото поднесување на ризиците и ги утврдуваат начелата за распоредување на заеднички остварениот доход.

Член 3

Одредбите на овој закон се однесуваат и на прометните организации што вршат работи на прометот за производните организации со кои се здружени во работна организација, во сложена организација на здружен труд, во деловна заедница или во друга форма на здружување на труд и средства.

Член 4

Прометните организации и производните организации спогодбено ги утврдуваат формите на здружувањето на трудот и средствата заради заедничко работење, во согласност со Законот за здружениот труд.

Прометните организации и производните организации можат да ги здружуваат трудот и средствата заради заедничко работење, а со тоа здружување да не се организираат во посебна организација на здружен труд или во друга форма на организирање.

Член 5

Прометните организации за кои со овој закон не е уредено задолжително здружување на трудот и средствата заради заедничко работење со производните организации, своите односи со производните организации можат да ги уредуваат врз основа на одредбите на овој закон.

Член 6

Работниците во прометните организации и работниците во производните организации, здружувајќи ги трудот и средствата заради заедничко работење според одредбите на овој закон, обезбедуваат услови за развој на социјалистичките самоуправни односи и пораст на производноста на трудот и на доходот и придонесуваат за хармоничниот развој на стопанството и на општеството врз основа на:

- 1) непосредно усогласување на производството и прометот во процесот на репродукцијата, со заедничко планирање на производството и прометот и усогласување на развојната деловна политика;
- 2) посфикасно стопанисување и заедничко остварување на доход;
- 3) повисок степен на специјализацијата, на организираноста на трудот и работењето, порационално користење на капацитетите во прометните организации и во производните организации и оптимално приспособување кон потребите на пазарот;
- 4) посфикасен и поорганизиран настап на странските пазари и на вклучувањето во меѓународната поделба на трудот;
- 5) постабилни односи на домашниот пазар.

Член 7

Прометните организации и производните организации со самоуправни спогодби ги уредуваат своите односи врз основа на здружувањето на трудот и средствата заради заедничко работење.

Член 8

Со самоуправните спогодби со кои се уредуваат односите помеѓу прометните организации и производните организации не смеат да се нарушува единството на југословенскиот пазар и да се воспоставува монополистичка или друга повластена положба на пазарот.

Одредбите на самоуправните спогодби што им се спротивни на одредбите од став 1 на овој член не произведуваат правно дејство.

Член 9

Прометната организација којашто со производната организација ги здружила трудот и средствата заради заедничко работење со определени производи или услуги, за истородни производи односно услуги може да здружи труд и средства со други производни организации, под условите и на начинот утврдени во склучената самоуправни спогодба за здружување на трудот и средствата заради заедничко работење.

Член 10

Одредбите на самоуправната спогодба со кои производните организации и прометните организации се обврзуваат да работат, врз основа на здружувањето на трудот и средства, со други основни производни организации на здружен труд и со производни работни организации исклучително преку

основните прометни организации на здружен труд односно преку прометните работни организации со кои тие произведни организации се здружени во работна организација, односно во сложена организација на здружен труд, во деловна или друга заедница на организациите на здружен труд, не произведуваат правно дејство.

II. СУБЈЕКТИ НА ЗДРУЖУВАЊЕТО НА ТРУДОТ И СРЕДСТВАТА

Член 11

Трудот и средствата според овој закон ги здружуваат работниците во основната организација на здружен труд што се занимава со работи на прометот на стоки на големо, со извоз, увоз или со определени работи на стопански услуги со странство (во натамошниот текст: основна прометна организација) и работниците во основната организација на здружен труд што произведува стоки или користи услуги во прометот на стоки (во натамошниот текст: основна производна организација).

Член 12

Со основната производна организација со која потрајно работи задолжително ги здружува трудот и средствата заради заедничко работење основната прометна организација што се занимава со:

- 1) работи на извозот и увозот на стоки;
 - 2) работи на прометот на стоки на големо;
 - 3) определени работи на стопански услуги со странство.
- Под определени работи на стопански услуги со странство, во смисла на став 1 точка 3 од овој член се подразбираат:
- 1) работите на меѓународната шпедиција;
 - 2) меѓународните сообраќајно-агенциски работи;
 - 3) работите на застапување на странски фирми — во случаите определени со овој закон;
 - 4) работите на посредување во надворешнотрговскиот промет;
 - 5) работите на посредување во туристичкото работење со странство.

III. СЛУЧАИ И УСЛОВИ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРУЖУВАЊЕ НА ТРУДОТ И СРЕДСТВАТА

Член 13

Основната прометна организација задолжително ги здружува трудот и средствата заради заедничко работење со основната производна организација:

- 1) кога прометната организација извезува или продава на големо на домашниот пазар производи од производствени организации;
- 2) кога прометната организација ја снабдува производната организација со репродукционен материјал или со опрема од увоз;
- 3) кога прометната организација се занимава со определени работи на стопански услуги со странство за потребите на производната организација, и тоа:
 - со работи од меѓународната шпедиција;
 - со меѓународни сообраќајно-агенциски работи;
 - со работи на застапување на странски фирми во случаите во кои основната производна организација потрајно се снабдува со опрема, резервни делови и со репродукционен материјал;
 - со работи на посредување во надворешнотрговскиот промет;
 - со работи на посредување во туристичкото работење со странство.

Член 14

Основната прометна организација, во случаите од член 13 на овој закон, е должна да ги здружува трудот и средствата заради заедничко работење со основната производна организација со која потрајно работи.

Под потрајно работење, во смисла на став 1 од овој член, се подразбира работењето што се уредува врз потрајни основи и врз заеднички интереси за период од пет или повеќе години.

По исклучок од одредбата на став 2 од овој член, како потрајно работење се смета и работењето што трае, зависно од карактерот на работењето, и помалку од пет години, а најмалку една година.

Член 15

Основната прометна организација која е должна да ги здружува трудот и средствата заради заедничко работење со основната производна организација, должна е најмалку половината од својот вкупен приход да го остварува врз основа на приходот од заедничкото работење.

Основната прометна организација од став 1 на овој член не може да врши работи на промет односно на услуги ако не го исполнила условот од тој став.

IV. НАЧИН И ФОРМИ НА ЗДРУЖУВАЊЕ НА ТРУДОТ И СРЕДСТВАТА

Член 16

Основната прометна организација и основната производна организација што ги здружуваат трудот и средствата заради заедничко работење, меѓусебните односи од заедничкото работење ги уредуваат со самоуправни спогодби за здружување на трудот и средствата заради заедничко работење, во согласност со одредбите на овој закон.

Основната прометна организација и основната производна организација склучуваат самоуправни спогодба за заедничките основи на планот и други самоуправни спогодби и договори со кои ги уредуваат меѓусебните односи и донесуваат други акти за остварувањето на заеднички утврдените цели и задачи во наредната година, во согласност со самоуправната спогодба за здружувањето на трудот и средствата заради заедничко работење.

Член 17

Основната прометна организација и основната производна организација трудот и средствата заради заедничко работење можат да ги здружуваат и преку работната организација во чијшто состав се, односно преку сложената организација на здружен труд во која се здружени, ако е тоа предвидено со самоуправната спогодба за здружување во работна организација односно за здружување на работните организации во чијшто состав се во сложената организација на здружен труд.

Ако самоуправната спогодба за здружување на трудот и средствата заради заедничко работење се склучува преку работна организација односно преку сложената организација на здружен труд, со таа самоуправни спогодба мораат поединечно да се утврдат основната прометна организација, и основната производна организација за кои со таа спогодба се утврдуваат правата и обврските.

Самоуправната спогодба за здружување на трудот и средствата заради заедничко работење, што се склучува преку работна организација односно преку сложената организација на здружен труд, е полноважна откако ќе ја прифатат основните прометни организации односно основните производни организации за кои со таа спогодба се утврдуваат правата и обврските.

Член 18

Со самоуправната спогодба за здружување на трудот и средствата заради заедничко работење се уредуваат особено:

1) целите на здружувањето на трудот и средствата;

2) предметот на заедничкото работење (производство и продажба на определени производи или на групи производи на домашниот пазар и на определени странски пазари, односно вршењето и користењето на одделни услуги во прометот на стоки);

3) обемот на трудот и средствата што се здружуваат заради заедничко работење, видовите на средствата што се здружуваат, намените на здружените средства и начинот на одлучувањето за нивно користење;

4) меѓусебните права и обврски во поглед на видот, количеството и квалитетот на производите и на роковите за испорака на производите односно на услугите од заедничкото работење, на нивното чување и на преземањето на соодветни мерки заради производство односно пласман на тие производи односно услуги;

5) начинот на утврдувањето на заедничката политика на производството, односно на вршењето на друга стопанска дејност, и на заедничката политика за продажба на стоки на големо и за вршење стопански услуги, односно извоз и увоз или за вршење на други надворешно трговски работи;

6) начинот на утврдувањето на политиката на цените и на цените на производите и на услугите што се предмет на заедничкото работење;

7) случаите на ризик од заедничкото работење, условите и начинот и основите и мерилата за поднесување на ризикот, како и изворите и начинот за обезбедување средства за поднесувањето на тој ризик;

8) начинот на остварување на заемната одговорност за унапредувањето на производството односно за вршењето на друга стопанска дејност и за унапредувањето на продажбата на стоки на големо и вршењето стопански услуги, односно извоз и увоз, или за вршењето на други надворешно трговски работи;

9) начинот на усогласување на ставовите за работите од заедничкото работење;

10) начинот на остварување на заедничкиот приход односно на заедничкиот доход од заедничкото работење;

11) основите и мерилата според кои е врши распоредување на заедничкиот приход односно на заедничкиот доход, начинот на негово распоредување и роковите во кои се врши пресметување на заедничкиот приход односно на заедничкиот доход;

12) начинот на решавање на споровите од заедничкото работење;

13) начинот и условите за измена на самоуправната спогодба;

14) начинот и условите за откажување на самоуправната спогодба;

15) начинот на следењето и оценувањето на извршувањето на обврски утврдени со самоуправната спогодба и други прашања од заеднички интерес.

Член 19

Предлог за склучување на самоуправни спогодба за здружување на трудот и средствата заради заедничко работење можат да поднесат прометната организација и производната организација коишто, во смисла на овој закон, меѓусебно потрајно работат.

Производната организација односно прометната организација која пришила предлог за склучување на самоуправни спогодба за здружување на трудот

и средствата заради заедничко работење е должна, во рок од 30 дена од денот на приемот на предлогот, да го извести поднесувачот дали предлогот го прифаќа или не го прифаќа.

Ако производната организација односно прометната организација што го примила предлогот за склучување на самоуправни спогодба за здружување на трудот и средствата заради заедничко работење не го извести поднесувачот на предлогот, во рок од 30 дена од денот на приемот на предлогот ќе се смета дека предлогот не го прифатила.

Член 20

Основната прометна организација односно основната производна организација која е со намера да склучи самоуправни спогодба за здружување на трудот и средствата заради заедничко работење е должна да ги извести организациите на здружен труд со кои е со намера да склучи таква самоуправни спогодба за обврските што ги презела порано со склучените самоуправни спогодби за здружување на трудот и средствата заради заедничко работење со други организации на здружен труд, што се занимаваат со производство односно со промет на исти производи или услуги.

Ако основната прометна организација односно основната производна организација, што склучила самоуправни спогодба за здружување на трудот и средствата заради заедничко работење, е со намера да склучи таква самоуправни спогодба за истородни производи односно услуги со други организации на здружен труд, должна е за тоа да ги извести организациите на здружен труд со кои порано склучила самоуправни спогодби за здружување на трудот и средствата заради заедничко работење.

Член 21

Основната прометна организација која склучила самоуправни спогодба за здружување на трудот и средствата заради заедничко работење е должна таа самоуправни спогодба да ја достави до стопанската комора на републиката односно до стопанската комора на автономната покраина, заради евидентирање, во рок од 15 дена од денот на нејзиното склучување, а основната прометна организација што се занимава со работи на извозот, увозот или со определени работи на стопански услуги со странство — и до координациониот одбор за организациите на здружен труд што вршат работи од надворешнотрговскиот промет, при надлежниот орган во републиката односно во автономната покраина, во истиот рок.

Стопанската комора кај која се евидентираат самоуправниите спогодби за здружување на трудот и средствата заради заедничко работење ја анализира нивната содржина и го следи нивното спроведување.

Ако стопанската комора оцени дека со самоуправниата спогодба за здружување на трудот и средствата заради заедничко работење се нарушуваат начелата за здружување на трудот и средствата или се нарушува единството на југословенскиот пазар, се воспоставува монополистичка или друга повластена положба на пазарот, должна е за тоа да им обрне внимание на организациите на здружен труд што ја склучиле и за тоа да го извести надлежниот општествен правобранител на самоуправањето, а по потреба и друг надлежен орган.

Член 22

Основна прометна организација која е должна да ги здружува трудот и средствата заради заедничко работење слободно решава за обемот на здру-

жувањето на трудот и средствата со одделна основна производна организација, во согласност со своите интереси за заедничко работење.

Основната производна организација слободно решава со која основна прометна организација ќе здружи труд и средства и во кој обем, во согласност со своите интереси за заедничко работење.

Член 23

Основната прометна организација и основната производна организација можат да ги здружуваат трудот и средствата заради производство на определени стоки односно заради вршење на определени услуги, како и заради унапредување на производството и прометот и проширување на постојните или изградба на нови капацитети за производство на стоки односно за вршење услуги и за промет на стоки односно услуги.

Член 24

Ако основната прометна организација ги здружува трудот и средствата со основна производна организација во составот на работна организација, меѓусебните односи во здружувањето на трудот и средствата во заедничкото работење и во остварувањето на заедничкиот приход ги уредуваат со самоуправниата спогодба за здружување во работна организација или со самоуправниата спогодба за здружување на трудот и средствата заради заедничко работење.

Ако основната прометна организација ги здружува трудот и средствата со основната производна организација здружена во сложена организација на здружен труд, во деловна заедница или во друга форма на здружување на трудот и средствата, меѓусебните односи во здружувањето на трудот и средствата во заедничкото работење и во остварување на заедничкиот приход ги уредуваат со самоуправниата спогодба за здружување на трудот и средствата заради заедничко работење.

V. ЗАЕДНИЧКО РАБОТЕЊЕ

Член 25

Тргувајќи од општествената поделба на трудот, од специјализацијата и функцијата на производството и на прометот во општествената репродукција, основната прометна организација и основната производна организација што ги здружуваат трудот и средствата, во рамките на заедничкото работење:

1) самостојно ги вршат работите што се однесуваат на нивната дејност, во согласност со целите и задачите што се утврдени со самоуправниата спогодба за основите на заедничкиот план;

2) меѓусебно ги усогласуваат обемот и динамиката на работите од заедничкото работење што се однесуваат на нивната дејност и заемно се одговорни за навременото извршување на тие работи во обемот утврден со спогодбата;

3) вршат и други работи утврдени со самоуправниата спогодба за здружување на трудот и средствата заради заедничко работење.

Член 26

Предмет на заедничкото работење е производ или група производи за кои основната прометна организација и основната производна организација се спогодиле да се произведуваат односно продаваат на домашниот или на странскиот пазар, или основната прометна организација да ги набавува за основната производна организација заради вршење на дејноста, како и заради давање или пласман на

стопански услуги што тие ги утврдиле со самоуправната спогодба за здружување на трудот и средствата заради заедничко работење.

Член 27

Основната прометна организација и основната производна организација што ги здружуваат трудот и средствата заради заедничко работење, на домашниот пазар и на странскиот пазар го следат и го истражуваат движењето на понудата и на побарувачката и цените на производите односно на услугите што се предмет на заедничкото работење.

Организациите од став 1 на овој член спогодбено ги утврдуваат начинот, организацијата и финансирањето на истражувањето на пазарот за пласман на производите односно на услугите што се предмет на заедничкото работење.

Член 28

Во согласност со самоуправната спогодба за основите на заедничкиот план, основната прометна организација и основната производна организација што ги здружуваат трудот и средствата заради заедничко работење, со планот за производство и промет или со друг соодветен акт, за секоја календарска година, ги утврдуваат особено:

1) обемот на производите односно на услугите што се предмет на заедничкото работење — за наредната година;

2) политиката на цените на производите односно на услугите што се предмет на заедничкото работење;

3) височината и начинот на обезбедувањето на обртните средства потребни за остварување на производството и продажбата на производите односно на услугите што се предмет на заедничкото работење;

4) височината на заедничкиот приход што ќе се оствари во календарската година.

Член 29

Основната прометна организација и основната производна организација што ги здружуваат трудот и средствата заради заедничко работење се должни да ги обезбедат и здружат обртните средства потребни за производство односно за вршење услуги и за вршење промет од заедничкото работење.

Основната прометна организација и основната производна организација обезбедуваат обртни средства за намените, во обемот и под условите што се утврдени со самоуправната спогодба за здружување на трудот и средствата заради заедничко работење.

Член 30

Основната прометна организација и основната производна организација што заеднички работат ги здружуваат средствата, кога е тоа неопходно, заради заедничко вложување во изградба на објекти и за набавка на опрема за производство и промет на стоки односно на услуги што се предмет на заедничкото работење, како и за други намени утврдени со самоуправната спогодба за здружување на трудот и средствата заради заедничко работење.

Средствата од став 1 на овој член можат да се користат само за намените утврдени со самоуправната спогодба од тој став.

Член 31

Основната прометна организација и основната производна организација што ги здружуваат трудот и средствата заради заедничко работење спогодбено ги усогласуваат ставовите за заедничките работи што произлегуваат од здружувањето на трудот и средствата, на начинот утврден со самоуправната спогодба за здружување на трудот и средствата заради заедничко работење.

Член 32

Основната прометна организација и основната производна организација што ги здружуваат трудот и средствата заради заедничко работење склучуваат самоуправна спогодба за основите на заедничкиот план, донесуваат заеднички план и ги утврдуваат мерките за спроведување на таа самоуправна спогодба и на планот.

Член 33

Со самоуправната спогодба за основите на заедничкиот план основната прометна организација и основната производна организација утврдуваат особено:

1) видовите и квалитетот на производите односно на услугите што се предмет на заедничкото работење;

2) обемот на работите во заедничкото работење;

3) развојот на капацитетите за производството и на прометот на стоки односно услуги што се предмет на заедничкото работење;

4) обемот и начинот на обезбедувањето на средствата што се здружуваат за остварување на заеднички утврдената програма за проширување и модернизација на постојните капацитети и за изградба на нови;

5) прометот на стоки и услуги што се предмет на заедничкото работење;

6) мерките за унапредување и усовршување на квалитетот на производите односно на услугите што се предмет на заедничкото работење, за подобрување на нивниот квалитет, како и за зголемување на можностите за пласман на производите односно на услугите на одделни пазари;

7) стандардите на материјалните трошоци и мерилата за утврдување на стапките на амортизацијата;

8) основите и мерилата за формирање на цените;

9) другите општи услови за продажба на производи односно за вршење услуги во заедничкото работење.

Член 34

Основната прометна организација и основната производна организација се должни во основите на своите планови да ги вклучат обврските утврдени со самоуправната спогодба за основите на заедничкиот план.

Член 35

Основната прометна организација и основната производна организација се должни редовно да го следат и оценуваат извршувањето на обврските што ги утврдиле со самоуправната спогодба за основите на заедничкиот план, во роковите утврдени со таа самоуправна спогодба.

VI. ЗАЕДНИЧКО ПОДНЕСУВАЊЕ НА РИЗИКОТ

Член 36

Ризикот од заедничкото работење го поднесуваат основната прометна организација и основната производна организација што учествуваат во заедничко работење.

Основната прометна организација и основната производна организација што ги здружуваат трудот и средствата заради заедничко работење должни се со самоуправната спогодба за здружување на трудот и средствата заради заедничко работење да ги утврдат случаите на ризик од заедничкото работење, начинот на осигурувањето од ризик, основите и мерилата за поднесување на ризикот, како и начинот на обезбедувањето средства за отстранување на последиците од настанатиот ризик.

Член 37

Како ризик од заедничкото работење, покрај случаите утврдени во член 74 на Законот за здружениот труд, се смета и ризикот настанат:

1) поради промена на условите на домашниот пазар и на странскиот пазар, што основната прометна организација и основната производна организација не можеле да ги предвидат или врз кои не можеле да влијаат;

2) поради промени на економските инструменти, на девизните или надворешнотрговските прописи или на курсевите на странските валути;

3) во другите случаи предвидени со самоуправната спогодба за здружување на трудот и средствата заради заедничко работење.

Член 38

Ако во текот на применувањето на самоуправната спогодба за здружување на трудот и средствата заради заедничко работење, производите што се предмет на заедничкото работење не бидат произведени, или ако се произведени а не се продадени во утврдениот рок, основната прометна организација и основната производна организација го поднесуваат ризикот што од тоа ќе настане, на начинот утврден во таа самоуправна спогодба.

Ако основната прометна организација и основната производна организација со самоуправната спогодба од став 1 на овој член не го предвиделе начинот на поднесувањето на ризикот во случаите од тој став, ќе се смета дека тие се согласиле, во рамките на заедничкото работење, основната производна организација да го поднесува ризикот за производството на стоките односно за вршењето на услугите, а основната прометна организација — за пласманот на производите односно на услугите.

Член 39

Средствата за поднесување на ризикот од заедничкото работење се обезбедуваат со формирање на посебен фонд на ризикот или на друг начин, утврден со самоуправната спогодба за здружување на трудот и средствата заради заедничко работење.

За обезбедувањето средства за поднесување на ризикот од заедничкото работење, основи и мерила можат да бидат: учеството во заедничкото работење, учеството во заедничкиот приход, степенот на ризикот или други основи и мерила утврдени со самоуправната спогодба за здружување на трудот и средствата заради заедничко работење.

Со самоуправната спогодба за здружување на трудот и средствата заради заедничко работење се утврдува и начинот на користењето на средствата што се обезбедуваат за поднесување на ризикот од заедничкото работење.

VII. НАЧЕЛА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ЗАЕДНИЧКИ ОСТВАРЕНИОТ ДОХОД

Член 40

Работниците во основната прометна организација и работниците во основната производна организација што ги здружуваат трудот и средствата заради заедничко работење заеднички го остваруваат доходот со учество во заедничкиот приход остварен на производите односно со услугите што се предмет на заедничкото работење, во согласност со сојузниот закон.

VIII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 41

Со парична казна од 5.000 до 50.000 динари ќе се казни за прекршок основна прометна организација односно основна производна организација:

1) ако не ги извести основните организации на здружен труд што се занимаваат со производство односно со промет на исти производи или услуги, со кои има намера да склучи самоуправна спогодба за здружување на трудот и средствата заради заедничко работење, за обврските што ги презела со порано склучените самоуправни спогодби за здружување на трудот и средствата заради заедничко работење со други организации на здружен труд (член 20 став 1);

2) ако не ја извести организацијата на здружен труд со која порано склучила самоуправна спогодба за здружување на трудот и средствата заради заедничко работење дека има намера да склучи таква самоуправна спогодба за истородни производи или услуги со друга организација на здружен труд (член 20 став 2).

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 5.000 до 10.000 динари и одговорното лице во основната прометна организација односно во основната производна организација.

Член 42

Со парична казна од 5.000 до 30.000 динари ќе се казни за прекршок основната прометна организација ако склучената самоуправна спогодба за здружување на трудот и средствата заради заедничко работење не ја достави до стопанската комора на републиката односно до стопанската комора на автономната покраина, заради евидентирање, во рок од 15 дена од денот на нејзиното склучување, а основната прометна организација, што се занимава со работи на извозот, увозот или со определени работи на стопански услуги со странство — во истиот рок и до координациониот одбор за организациите на здружен труд што вршат работи од надворешнотрговскиот промет, при надлежниот орган во републиката односно во автономната покраина во истиот рок (член 21 став 1);

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 5.000 до 10.000 динари и одговорното лице во основната прометна организација.

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 43

Основната прометна организација што е должна да ги здружува трудот и средствата заради заедничко работење со основната производна организација со која потрајно работи е должна склучената самоуправна спогодба за трајна соработка и другите самоуправни спогодби и договори што се однесуваат на трајната соработка да ги усогласи со одредбите на овој закон во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Основната прометна организација од став 1 на овој член е должна најмалку една половина од вкупниот приход да го остварува врз основа на заедничкиот приход од заедничкото работење најдоцна во рок од три години од денот на влегувањето на овој закон во сила.

Член 44

Ако основната прометна организација во рокот од член 43 став 1 на овој закон не ги усогласи самоуправните спогодби и другите самоуправни акти, односно не ги исполни условите од член 43 став 2 од овој закон, работите склучени со основната производна организација може да ги заврши најдоцна во натамошниот рок од шест месеци или, пред истекот на тој рок, да ѝ ги отстапи на друга

организација на здружен труд регистрирана за соодветната дејност на прометот на стоки и услуги.

Член 45

Основната прометна организација што се занимава со работи на извозот и увозот, која до денот на влегувањето во сила на овој закон е запишана во судскиот регистар за вршење на работи од надворешнотрговскиот промет според одредбите од Законот за прометот на стоки и услуги со странство, не е должна повторно да се запишува во судскиот регистар.

Член 46

Одредбите на овој закон ќе се применуваат од 1 јануари 1981 година.

Член 47

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

987.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВИТЕ НА СИСТЕМОТ НА ОПШТЕСТВЕНОТО ПЛАНИРАЊЕ И ЗА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА ЈУГОСЛАВИЈА

Се прогласува Законот за дополние на Законот за основите на системот на општественото планирање и за општествениот план на Југославија, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 26 ноември 1980 година.

П бр. 37

26 ноември 1980 година
Белград

Претседател
на Претседателството на СФРЈ,
Цвиетин Мијатовиќ, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВИТЕ НА СИСТЕМОТ НА ОПШТЕСТВЕНОТО ПЛАНИРАЊЕ И ЗА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА ЈУГОСЛАВИЈА

Член 1

Во Законот за основите на системот на општественото планирање и за општествениот план на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/76), по член 127 се додава пов член 127а, кој гласи:

„По исклучок од одредбите на член 122 на овој закон, ако Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година не може да се донесе до почетокот на планскиот период, Сојузниот извршен совет ќе предложи Резолуција за основните насоки и рамки на политиката на општествено-економскиот развој и за извршувањето на клучевите договори за основите на Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година,

во 1981 година, како и други акти што се донесуваат истовремено со таа резолуција.

Со донесувањето на Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година ќе се донесе и резолуција за остварувањето на тој план во 1981 година и други акти што се донесуваат истовремено со таа резолуција, односно ќе се изврши неопходното усогласување на актите од став 1 на овој член.“

Член 2

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

988.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА УЧЕСТВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО VI ПОПОЛНУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА МЕГУНАРОДНОТО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА РАЗВОЈ (ИДА)

Се прогласува Законот за обезбедување средства за учество на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во VI пополнување на средствата на Меѓународното здружение за развој (ИДА), што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 26 ноември 1980 година.

П бр. 38

26 ноември 1980 година
Белград

Претседател
на Претседателството на СФРЈ,
Цвиетин Мијатовиќ, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА УЧЕСТВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО VI ПОПОЛНУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА МЕГУНАРОДНОТО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА РАЗВОЈ (ИДА)

Член 1

За учеството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во VI пополнување на средствата на Меѓународното здружение за развој (ИДА) се обезбедуваат средства во вкупен износ од 381,140.000 динари.

Член 2

Средствата од член 1 на овој закон ќе се обезбедат во буџетите на федерацијата за одделни години, и тоа:

- 1) во Буџетот на федерацијата за 1981 година — 127,046.700 динари;
- 2) во Буџетот на федерацијата за 1982 година — 127,046.700 динари;
- 3) во Буџетот на федерацијата за 1983 година — 127,046.700 динари.

Член 3

Средствата утврдени во член 2 на овој закон можат, на барање од Меѓународното здружение за развој, да се користат:

1) во динари — за плаќање на испорачана опрема и извршени услуги од страна на југословенските организации на здружен труд;

2) во девизи од значење за одржување на ликвидноста во меѓународните плаќања.

Член 4

По барања на Меѓународното здружение за развој, конверзијата на динарите ја врши Народната банка на Југославија врз товар на текуштите девизни резерви.

Член 5

Средствата обезбедени со овој закон се водат кај Народната банка на Југославија, на посебна сметка

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

989.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕТО И ДВИЖЕЊЕТО НА ПАТНИЧКИТЕ И ДРУГИ МОТОРНИ ВОЗИЛА

Се прогласува Законот за измена и дополнење на Законот за ограничување на користењето и движењето на патничките и другите моторни возила што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 26 ноември 1980 година.

П бр. 39
26 ноември 1980 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Цвистин Мијатовиќ, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕТО И ДВИЖЕЊЕТО НА ПАТНИЧКИТЕ И ДРУГИ МОТОРНИ ВОЗИЛА

Член 1

Во Законот за ограничување на користењето и движењето на патничките и други моторни возила („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/79 и 30/79) во член 3 по зборовите: „Југословенската народна армија“, се додаваат зборовите: „односно регистарска таблица на територијалната одбрана“.

Член 2

Член 4 се брише.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

990.

Врз основа на член 288 став 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 26 став 3 од Законот за Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини и по прибавеното мислење од Сојузниот извршен совет и од извршните совети на собранијата на републиките и собранијата на автономните покраини, Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 26 ноември 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА И НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ЗА 1978 ГОДИНА

Се потврдуваат Завршната сметка на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини за 1978 година што ја донесе Собранието на Фондот со својата Одлука 02 бр. 78/3-79 од 28 февруари 1979 година, и Извештајот за работењето на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во 1978 година.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 150
26 ноември 1980 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките,
и покраините,
Зоран Полич, с. р.

991.

Врз основа на член 286 став 3 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 26 став 3 од Законот за Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини и по прибавеното мислење од Сојузниот извршен совет и од извршните совети на собранијата на републиките и собранијата на автономните покраини, Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 26 ноември 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА И НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ЗА 1979 ГОДИНА

Се потврдуваат Завршната сметка на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот раз-

вој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини за 1979 година, што ја донесе Собранието на Фондот со својата Одлука 02 бр. 85/5-80 од 28 февруари 1980 година и Извештајот за работењето на Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во 1980 година.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 266
26 ноември 1980 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките и
покраините,
Зоран Полич, с. р.

992.

Врз основа на член 288 точка 3 и член 370 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 12 ст. 1 и 2 и член 18 од Законот за Сојузниот суд, Собранието на СФРЈ на предлог од Комисијата за избор и именувања, на седницата на Сојузниот собор од 26 ноември 1980 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 26 ноември 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ СУД

Се разрешува од должноста претседател на Сојузниот суд Перо Коробар, на лично барање, со 31 декември 1980 година.

II

За претседател на Сојузниот суд се избира д-р Мирко Перовиќ, судија на Сојузниот суд, со 1 јануари 1981 година.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 341
26 ноември 1980 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
Зоран Полич, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Стана Томашевиќ
-Арнесен, с. р.

993.

Врз основа на член 288 точка 3 и член 370 став 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со чл. 7 и 12 од Законот за Сојузниот суд, Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и именувања на седницата на Сојузниот собор од 26 ноември 1980 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 26 ноември 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА СОЈУЗНИОТ СУД

За судија на Сојузниот суд се избира Марко Глигоровиќ, судија на Уставниот суд на Социјалистичка Република Црна Гора.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 342
26 ноември 1980 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
Зоран Полич, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Стана Томашевиќ
-Арнесен, с. р.

994.

Врз основа на член 288 точка 3 и член 370 став 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со чл. 7 и 12 од Законот за Сојузниот суд, Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и именувања, на седницата на Сојузниот собор од 26 ноември 1980 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 26 ноември 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА СОЈУЗНИОТ СУД

За судија на Сојузниот суд се избира, со 1 јануари 1981 година, Таип Таипи, поранешен судија на Уставниот суд на Југославија.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 342
26 ноември 1980 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
Зоран Полич, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Стана Томашевиќ
-Арнесен, с. р.

995.

Врз основа на член 3 од Законот за ограничување на користењето и движењето на патничките и други моторни возила („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/79 и 30/79), и на член 39 став 3 од Законот за основите на безбедноста на сообраќајот на патштатата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/74), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА БРЗИНАТА НА ДВИЖЕЊЕТО И КОРИСТЕЊЕТО НА МОТОРНИТЕ ВОЗИЛА

Член 1

Во Уредбата за ограничување на брзината на движењето и користењето на моторните возила („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/79, 32/79, 60/79 и 18/80), во член 3, на крајот од точка 3 се додаваат точка и записка и зборовите: „како и возила на автошколи за обука на возачи“.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 580

20 ноември 1980 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Иво Марган, с. р.

996.

Врз основа на чл. 1 до 5 и член 8 од Законот за пригодни ковани пари („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/80), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗДАВАЊЕ ПРИГОДНИ СРЕБРЕНИ КОВАНИ ПАРИ ПО ПОВОД СМРТТА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКАТА ЈОСИП БРОЗ ТИТО

1. Народната банка на Југославија ќе издаде по повод смртта на Претседателот на Републиката Јосип Броз Тито пригодни сребрени ковани пари во апоен од 1.000 динари.

2. Народната банка на Југославија ќе издаде 1.000.000 парчиња пригодни сребрени ковани пари од точка 1 на оваа одлука во вкупен износ од 1.000.000.000 динари, од кои ќе бидат изработени и тоа:

1) во обична техника со висок сјај — 800.000 парчиња во износ од 800.000.000 динари;

2) во специјална техника со високосјајни рамни површини и со матирани релјефни детали на пригодните мотиви — 200.000 парчиња во износ од 200.000.000 динари.

3. Пригодните сребрени ковани пари од точка 1 на оваа одлука изработени во обична техника со висок сјај ќе бидат изработени од сребро со финост 750/1000, а во специјална техника со високосјајни рамни површини и со матирани релјефни детали на пригодните мотиви ќе бидат изработени од сребро со финост 925/1000, и ќе имаат тежина од 26 грама и пречник од 38 милиметри.

Дозволено е отстапување од тежината на секое одделно парче на пригодни сребрени ковани пари

од 8% (промили) над и до 20% (промили) под тежината наведена во став 1 на оваа точка.

4. Изгледот на пригодните сребрени ковани пари од точка 1 на оваа одлука е следниот:

1) на лицето: во средината е ликот на Претседателот на Републиката Јосип Броз Тито, а околу ликот кружно е испишан текстот со латиница: „Јосип Броз Тито 1892—1980“;

2) на опачината: во средината се наоѓаат цртежи на границата и на грбот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и ознака за годината на издавањето: „1980“ со контура на глобусот во заднината. Околу наведените обележја кружно се испишани називот: „СФР Југославија“, со латиница и Кирилица, бројчаната ознака на вредноста: „1.000“ и зборовите: „динара“, со латиница и Кирилица, „динари“ со Кирилица и „динарјев“ со латиница;

3) работ: порабен со рецки.

5. Пригодните сребрени ковани пари од точка 1 на оваа одлука изработени во обична техника со висок сјај ќе се продаваат по нивната номинална вредност зголемена за трошоците на специјалното пакување, а оние што се изработени со специјална техника со високосјајни рамни површини и со матирани релјефни детали на пригодните мотиви ќе се продаваат по цена поголема од нивната номинална вредност.

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 581

20 ноември 1980 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Иво Марган, с. р.

997.

Врз основа на член 30 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77 и 17/78), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ ЧИЈ ИЗВОЗ И УВОЗ Е РЕГУЛИРАН

1. Во Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/78, 25/79, 54/79, 34/80, 41/80 и 61/80), во Списокот на стоките за кои се утврдуваат условите за извоз и увоз, кој е составен дел на таа одлука, во колоната 3 се врши следната измена:

Тарифен број	Наименување на стоките	Поранешната кратенка за стоковниот режим на извозот	Се заменува со кратенката за стоковниот режим на извозот
12.06/1	хмељ	ЛБ	Д*

2. Измената на Одлуката за определување на стоките чиј увоз и извоз е регулиран во поглед на стоковниот режим на извозот на хмељ, извршена со оваа одлука, важи до 31 декември 1980 година.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 582
20 ноември 1980 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Иво Марган, с. р.

998.

Врз основа на член 331 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ЗАДАЧИ И РАБОТИ ШТО ДАВААТ СВЕЧЕНА ИЗЈАВА И ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТЕКСТОТ НА СВЕЧЕНАТА ИЗЈАВА

1. Во сојузните органи на управата, во сојузните организации и во стручните и други служби на Сојузниот извршен совет, пред стапувањето на должност свечена изјава даваат:

1) работниците на задачи и работи на раководители на основни организациони единици и на организациони единици во состав на основните организациони единици во основната дејност на органот, и тоа:

- началник на центар;
- началник на управа;
- началник, односно шеф на служба;
- шеф на кабинет;
- началник на одделение;
- шеф на отсек;
- раководител на група;
- водител на реферат;
- шеф на биро;
- самостоен извршител.

2) работниците со посебни овластувања кои со согласност од Сојузниот извршен совет ги назначува и разрешува функционерот што раководи со сојузен орган на управата, сојузна организација и со стручна и друга служба на Сојузниот извршен совет;

3) работниците на задачи и работи што имаат овластувања за решавање во управни предмети, овластувања за вршење инспекциско-контролни работи и работниците што ќе ги овласти функционерот во управната постапка и во одлучувањето за одделни предмети да донесуваат решенија;

4) работниците на задачи и работи на помошен наредбодавец;

5) работниците на задачи и работи на народната одбрана;

6) работниците на задачи и работи во писарница и други работници во органот кои во процесот на работата доаѓаат во контакт со акти од доверлива и строго доверлива природа, како и работниците на задачи и работи на сметкополагач и на шеф на книговодство.

2. Замениците на функционери што ги именува Сојузниот извршен совет раководните работници и работниците на задачи и работи утврдени со оваа одлука, пред стапувањето на должност ја даваат следната свечена изјава:

„Изјавувам дека доверената ми должност ќе ја вршам одговорно и совесно, дека во својата работа ќе се придржувам кон Уставот на СФРЈ, сојузните закони, другите прописи и општите акти на Собранието на СФРЈ и на Сојузниот извршен совет, дека ќе се борам за остварување на власта на работничката класа и на сите работни луѓе и за развиток на социјалистичкото самоуправно општество и дека во вршењето на задачите и работите исклучиво ќе се раководам од заедничките интереси на работните луѓе, на народите и народностите, на републиките и автономните покраини.“

Службата за персонални работи при Сојузниот извршен совет се грижи за давање свечена изјава на замениците на функционери што ги именува Сојузниот извршен совет и на раководните работници во сојузните органи на управата, сојузните организации и стручните и други служби на Сојузниот извршен совет.

3. Работниците што на денот на влегувањето во сила на оваа одлука се затекнале на работа во сојузните органи на управата, во сојузните организации и во стручните и други служби на Сојузниот извршен совет, а кои според одредбите на оваа одлука се должни да дадат свечена изјава, а според послојната одлука тоа не биле должни, ќе дадат свечена изјава до 31 декември 1980 година.

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување на работниците на определени работи места што даваат свечена изјава („Службен лист на СФРЈ“, бр. 47/74) и Одлуката за утврдување на текстот на свечената изјава („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/74).

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 583
20 ноември 1980 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Иво Марган, с. р.

999.

Врз основа на член 31 став 1 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ ЗА ПРОИЗВОДИТЕ НА ЦРНАТА МЕТАЛУРГИЈА

1. Во Одлуката за определување на максимални цени за производите на црната металургија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/80) точка 4 се брише.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 583
20 ноември 1980 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Иво Марган, с. р.

1000.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „PANORAMA“**

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на списанието „Panorama“ број 758 од 27 октомври 1980 година, што излегува на италијански јазик во Милано, Италија.

Бр. 650-1-12/568
10 ноември 1980 година
Белград

Заменик-сојузен
секретар за внатрешни
работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

1001.

Врз основа на член 59 став 1 во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), Сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „LA REPUBBLICA“**

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на весникот „La Repubblica“ број 234 од 14 октомври 1980 година, што излегува на италијански јазик во Милано, Италија.

Бр. 650-1-12/563
30 октомври 1980 година
Белград

Заменик-сојузен
секретар за внатрешни
работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

1002.

Врз основа на член 59 став 1 во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG“**

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на весникот „Frankfurter Allgemeine

Zeitung“ број 245 од 21 октомври 1980 година, што излегува на германски јазик во Франкфурт, Сојузна Република Германија.

Бр. 650-1-22/914
31 октомври 1980 година
Белград

Заменик-сојузен
секретар за внатрешни
работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

1003.

Врз основа на член 59 став 1 во врска со член 13 на Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), Сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „BILD“**

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на весникот „Bild“ број 240/42 од 14 октомври 1980 година, што излегува на германски јазик во Минхен, Сојузна Република Германија.

Бр. 650-1-22/911
30 октомври 1980 година
Белград

Заменик — сојузен
секретар за внатрешни
работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

1004.

Врз основа на чл. 43 и 52 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација издава

НАРЕДБА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРОМЕДИЦИНСКИТЕ УРЕДИ, ОДНОСНО ОПРЕМА ШТО МОЖАТ ДА СЕ ПУШТААТ ВО ПРОМЕТ САМО АКО СЕ СНАБДЕНИ СО ГАРАНТЕН ЛИСТ И СО ТЕХНИЧКО УПАТСТВО, И ЗА НАЈМАЛОТО ТРАЕЊЕ НА ГАРАНТНИОТ РОК И НА РОКОТ НА ОБЕЗБЕДНОТО СЕРВИСИРАЊЕ ЗА ТИЕ УРЕДИ, ОДНОСНО ОПРЕМА

1. Електромедицинските уреди, односно опрема кои, во смисла на член 43 став 2 и член 51 од Законот за стандардизацијата, организациите на здружен труд можат да ги пуштаат во промет на југословенскиот пазар само ако се снабдени со гарантен лист и со техничко упатство и за кои мораат да бидат утврдени гарантниот рок и рокот на обезбеденото сервисирање се:

а) електромедицински уреди, односно опрема за детекција и регистрација на биоелектрични сигнали, со додатна обработка на сигналите или без додатна обработка на сигналите, и тоа:

1) електрокардиографи:

- без додатна обработка на сигналите,
- со додатна обработка на сигналите;

- 2) електроенцефалографи:
— без додатна обработка на сигналите,
— со додатна обработка на сигналите;
- 3) електромиографи:
— без додатна обработка на сигналите,
— со додатна обработка на сигналите;
- 4) електромедицински уреди, односно опрема за функционална дијагностика на срцето;
- 5) други електромедицински уреди, односно опрема за детекција и регистрација на биоелектрични сигнали:
— без додатна обработка на податоците,
— со додатна обработка на податоците;
- б) електромедицински уреди, односно опрема за детекција и регистрација на биолошки параметри, освен на биоелектрични сигнали, со додатна обработка на сигналите или без додатна обработка на сигналите, и тоа:
- 1) уреди, односно опрема за функционална дијагностика на белите дробови;
 - 2) уреди, односно опрема за термографија;
 - 3) други електромедицински уреди, односно опрема за детекција и регистрација на биолошки параметри:
— без додатна обработка на сигналите,
— со додатна обработка на сигналите;
- в) електромедицински уреди, односно опрема за дијагностика со помош на електрична стимулација, и тоа:
- 1) без додатна обработка на сигналите,
 - 2) со додатна обработка на сигналите;
- г) електромедицински уреди, односно опрема за детекција и регистрација на биолошки параметри, освен на биоелектрични сигнали, што користат надворешно дејство на електрична енергија, со додатна обработка на сигналите или без додатна обработка на сигналите, и тоа:
- 1) уреди, односно опрема за офталмологија;
 - 2) уреди, односно опрема за ендоскопија;
 - 3) други електромедицински уреди, односно опрема за детекција и регистрација на биолошки параметри:
— без додатна обработка на сигналите,
— со додатна обработка на сигналите;
- д) електромедицински уреди, односно опрема за светлосна, акустична, топлинска и механичка стимулација;
- е) електромедицински дијагностичко-реанимационски уреди, односно опрема за интензивна нега (комплети), и тоа:
- 1) во здравствени организации на здружен труд,
 - 2) во коли за брза помош;
- е) електромедицински уреди, односно опрема за детекција и регистрација на биолошки параметри, што користат надворешно дејство на енергија, освен електрична енергија со додатна обработка на сигналите или без додатна обработка на сигналите, и тоа:
- 1) рендген-уреди, односно опрема за дијагностика:
— компјутеризирани,
— со засилувачи и со ТВ синцир,
— подвижни флуорографи,
— радиографски камери,
— други;
 - 2) уреди, односно опрема за ултразвучна дијагностика:
— преносни,
— други;
 - 3) дијагностички уреди, односно опрема во нуклеарната медицина:
— компјутеризирани,
— други;
 - 4) други уреди, односно опрема за детекција и регистрација на биолошки параметри:
— без додатна обработка на сигналите,
— со додатна обработка на сигналите;
- ж) електромедицински уреди, односно опрема, што користат надворешно дејство на електрична енергија за терапија, и тоа:
- 1) стимулатори и шок-уреди, односно опрема за терапија, функционална терапија и рехабилитација, аналгезија и психотерапија;
 - 2) стимулатори и шок-уреди, односно опрема за реанимација;
 - 3) други уреди, односно опрема, што користат надворешно дејство на електрична енергија за терапија;
 - з) електромедицински уреди, односно опрема, што за терапија користат други форми на енергија, и тоа:
 - 1) рендген-уреди за терапија;
 - 2) терапевтски уреди, односно опрема во нуклеарната медицина;
 - 3) електромедицински уреди, односно опрема за физикална терапија и рехабилитација;
 - 4) други уреди, односно опрема за озрачување;
 - с) електромедицински уреди, односно опрема за хирургија, и тоа:
 - 1) високофреквентни хируршки уреди, односно опрема;
 - 2) ласерски хируршки уреди, односно опрема;
 - 3) електромоторни хируршки уреди, односно опрема;
 - 4) електромедицински хируршки уреди, односно опрема;
 - и) електромедицински уреди, односно опрема, што се наменети за воведување, односно отстранување на органтски течности и гасови од телото на пациентот, и тоа:
 - 1) за хируршки сали,
 - 2) други;
 - ј) електромедицински уреди, односно опрема за одржување или замена на витални животни функции, што се наменети за имплантација, и тоа:
 - 1) стимулатори на срцевата активност,
 - 2) други;
 - к) електромедицински уреди, односно опрема за подражавање или замена на витални животни функции, што не се наменети за имплантација, и тоа:
 - 1) хемодијализатори;
 - 2) електромедицински уреди, односно опрема за вештачка вентилација на белите дробови, инхалациона анестезија и инфузија од сите видови;
 - 3) електромедицински уреди, односно опрема за екстракорпорална циркулација;
 - 4) инкубатори и хипербарични комори од сите видови;
 - 5) други уреди, односно опрема;
 - л) електромедицински уреди, односно опрема за подражавање или замена на животните функции, што се наменети за имплантација;
 - љ) електромедицински уреди, односно опрема за подражавање или замена на животните функции, освен на виталните функции, што не се наменети за имплантација, и тоа:
 - 1) уреди, односно опрема за контрола и рехабилитација на слухот;
 - 2) уреди, односно опрема за помош на слепите;

3) сите видови ортопедски и протетски механизми;
4) други уреди, односно опрема;
м) клиничка лабораториска опрема која во нормални услови на работа користи електрична енергија, и тоа:

- 1) електромедицински уреди, односно опрема за биохемиски анализи:
— „вградени“ автоматизирани системи,
— преносни уреди односно опрема;
- 2) центрифуги и сепаратори;
- 3) електрична опрема за трансфузија на крв;
- 4) друга лабораториска опрема;
- н) медицинска опрема што во нормални услови на работа користи електрична енергија, и тоа:

- 1) електрични подвижни оперативни маси;
- 2) електрични подвижни болнички кревети;
- 3) електрични подвижни забарски столови;
- 4) стерилизатори и греачи:
— вградени,
— подвижни;
- б) оперативни ламби;
- њ) електромедицинска комуникациона, аудиовизуелна и електроинспекциска опрема;
- о) уреди, односно опрема за чување и обработка на биолошки сигнали и слики, и тоа:
- 1) магнетофони и електрични сметачи;
- 2) други уреди, односно опрема;
- п) електронски сметачи наменети за употреба во здравствени објекти, и тоа:

- 1) електронски сметачи што при употреба доаѓаат во непосреден контакт со пациентот;
 - 2) други.
2. Времето на траењето на гарантниот рок за електромедицинските уреди, односно опремата од точка 1 на оваа наредба не може да биде покусо од една година.

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, за електромедицинските уреди, односно опремата за одржување или замена на виталните животни функции, што се наменети за имплантацијата од точка 1 под j) на оваа наредба, гарантниот рок не може да биде покус, и тоа:

- 1) од три години — за стимулатори на срцевата активност;
 - 2) од две години — за други стимулатори за имплантација.
3. Гарантниот рок за електромедицинските уреди, односно опремата од точка 1 на оваа наредба почнува да тече со денот на пуштањето на уредите, односно опремата во работа, освен за електромедицинските уреди, односно опремата за одржување или замена на виталните животни функции од таа точка под j) и за електромедицинските уреди, односно опремата за поддржување или замена на животните функции, освен на виталните функции од таа точка под л), за кои гарантниот рок почнува да тече со денот на продажбата на мало.

4. За електромедицинските уреди, односно опремата од точка 1 на оваа наредба, освен за електромедицинските уреди, односно опремата од таа точка под j) и л), мораат да бидат обезбедени резервни делови и сервис за нивно одржување и поправка во Социјалистичка Федеративна Република Југославија за сето време на траењето на гарантниот рок, односно на рокот на обезбеденото сервисирање.

Времето на траењето на рокот на обезбеденото сервисирање не може да биде покусо, и тоа:

- 1) од осум години — за електромедицинските уреди, односно опремата од точка 1 под а) одредбата под 1 првата алинеја одредбата под 2 првата алинеја одредбата под 3 првата алинеја, одредбата под 4 и одредбата под 5 првата алинеја, под б) одредбите под 1 и 2 и одредбата под 3 првата алинеја, под в) одредбата под 1, под г) одредбата под 2 и одредбата под 3 првата алинеја, под г), под е) одредбата под 1 првата алинеја, и втората алинеја, одредбите под 2 и 3 и одредбата под 4 првата алинеја,

под ж) одредбите под 1 и 2, под з) одредбата под 3, под с) одредбата под 3, под к) одредбите под 1, 2, 4 и 5, под љ), под м) одредбата под 1 првата алинеја, и втората алинеја и одредбата под 2 и под н), одредбата под 5 на оваа наредба;

2) од десет години — за електромедицинските уреди, односно опремата од точка 1 под а) одредбата под 1 втората алинеја, одредбата под 2 втората алинеја, одредбата под 3 втората алинеја, и одредбата под 5 втората алинеја, под б) одредбата под 3 втората алинеја, под в) одредбата под 2, под г) одредбата под 1, и одредбата под 3 втората алинеја, под д), под е) одредбата под 1 третата алинеја, четвртата алинеја и петтата алинеја, одредбата под 4 втората алинеја, под ж) одредбата под 3, под з) одредбите под 2 и 4, под с) одредбите под 1, 2 и 4, под и), под к) одредбата под 3 под м) одредбата под 4, под н), одредбата под 4 втората алинеја, под њ) под о) и под п) на оваа наредба;

3) од петнаесет години — за електромедицинските уреди, односно опремата од точка 1 под з), одредбата под 1, под м) одредбата под 3, под н) одредбите под 1 до 3 и одредбата под 4 првата алинеја на оваа наредба.

5. Давателот на гаранцијата, односно овластениот сервис е должен да ја изврши услугата на одржувањето или поправката на електромедицинскиот уред, односно опремата од точка 1 на оваа наредба најдоцна во рок од десет дена од денот на приемот на барањето за извршувањето на тие услуги.

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи наредбата за определување на електромедицинските уреди што можат да се пуштаат во промет само ако се снабдени со гарантен лист, техничко упатство и список на овластените сервиси и за најмалото траење на гарантниот рок за тие уреди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 42/79).

7. Оваа наредба влегува во сила на 1 јули 1981 година.

Бр. 31-13428/1
28 август 1980 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Милаан Крајковиќ, с. р.

1905.

Врз основа на чл. 43 и 52 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација издава

Н А Р Е Д Б А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ГРАФИЧКАТА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ ПУШТА ВО ПРОМЕТ САМО АКО Е СНАБДЕНА СО ГАРАНТЕН ЛИСТ И СО ТЕХНИЧКО УПАТСТВО И ЗА НАЈМАЛОТО ТРАЕЊЕ НА ГАРАНТНИОТ РОК И НА РОКОТ НА ОБЕЗБЕДЕНОТО СЕРВИСИРАЊЕ ЗА ТАА ОПРЕМА

1. Графичка опрема (машините, апаратите и уредите за графичката дејност), која, во смисла на член 43 став 2 и на член 51 од Законот за стандардизацијата, организациите на здружен труд можат да ја пуштаат во промет на југословенскиот пазар само ако е снабдена со гарантен лист и со техничко упатство и за која мораат да бидат утврдени гарантниот рок и рокот на обезбеденото сервисирање:

1) графичка опрема за производство на текст наменет за графичка репродукција;

2) графичка опрема за снимање и обработка на фотоматеријал наменет за графичка репродукција;

3) графичка опрема за изработка на печатарски форми (плочи, цилиндри, клишиња и матрици) за сите техники на печатење;

4) графичка опрема која се употребува во процесот на печатењето;

5) графичка опрема за доработка на печатени производи.

2. Времето на траењето на гарантниот рок за графичката опрема од точка 1 на оваа наредба не може да биде пократко од една година.

3. Гарантниот рок за графичката опрема од точка 1 на оваа наредба започнува да тече со денот на пуштањето на опремата во работа.

4. За графичката опрема од точка 1 на оваа наредба мораат да бидат обезбедени резервни делови и сервис за нивно одржување и поправка во Социјалистичка Федеративна Република Југославија за време на траењето на гарантниот рок, односно на рокот на обезбеденото сервисирање.

Времето на траењето на рокот на обезбеденото сервисирање за графичката опрема од точка 1 на оваа наредба не може да биде пократко од десет години.

5. Давателот на гаранцијата, односно овластениот сервис е должен да изврши услуга на одржување или поправка на графичката опрема од точка 1 на оваа наредба најдоцна во рок од 20 дена од денот на приемот на барањето за извршување на таа услуга.

6. Одредбите на оваа наредба ќе се применуваат на графичката опрема од точка 1 на оваа наредба што ќе се произведе односно увезе почнувајќи од денот на влегувањето на оваа наредба во сила.

7. Оваа наредба влегува во сила по истекот на шест месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 31-17224/1

31 октомври 1980 година

Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Милац Крајновиќ, с. р.

1096.

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за ревалоризација на основните средства и на средствата за заедничка потрошувачка на корисниците на општествени средства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/75, 60/75 и 22/78), директорот на Сојузниот завод за статистика донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИНДЕКС НА ЦЕНИТЕ ЗА ПРЕДМЕТИТЕ НА ОПРЕМА И ЗА ГРАДЕЖНИТЕ ОБЈЕКТИ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈУЛИ 1979 ДО 30 ЈУНИ 1980 ГОДИНА

1. Годишните индекси на цените за предметите на опрема и за градежните објекти по групи во кои предметите на опрема и градежните објекти се распоредени со Одлуката за определување на групите на градежните објекти и опрема за кои Сојузниот завод за статистика ги утврдува индексите на цените за ревалоризација („Службен лист на СФРЈ“, бр. 46/75), се утврдуваат за периодот од 1 јули 1979 година до 30 јуни 1980 година.

2. Годишните индекси на цените од точка 1 на ова решение се:

Ознака на групата на предметите на опрема и на градежните објекти	Назив на групата на предметите на опрема и на градежните објекти	Годишни индекси на цените
1	2	3
1.01.	Објекти на електростопанството, водостопанството и поштенскиот, телефонскиот и телеграфскиот сообраќај — —	118
1.02.	Патишта, аеродроми и објекти на луки и пристаништа — — — — —	118
1.03.	Објекти за вршење на железничкиот сообраќај и на друг сообраќај на шини —	118
1.04.	Објекти на рудниците на јаглен, на рудниците на метали и на рудниците на неметали — — — — —	118
1.05.	Објекти за истражување, експлоатација, пренесување и сместување на нафта и гас — — — — —	118
1.06.	Индустриски, градежни, занаетчиски, земјоделски, шумарски, сообраќајни, трговски, угостителски туристички, комунални, управни, станбени и други згради од тврд материјал — армиран бетон, бетон, камен и тула — — — — —	124
1.07.	Индустриски, градежни, занаетчиски, земјоделски, шумарски, угостителски, туристички, управни станбени и други згради и други градби од метални дрвени и пластични материјали — — — — —	124
2.01.	Електроенергетски, водостопански и рударски машини, уреди и постројки —	121
2.02.	Машини, уреди и постројки за експлоатација и преработка на нафта и гас —	121
2.03.	Машини, уреди постројки на првата и обоевата металургија и за производство на коке — — — — —	121
2.04.	Машини, уреди и постројки во индустријата на неметали — — — — —	119
2.05.	Машини, уреди и постројки во металината индустрија, електроиндустријата и бродоградбата — — — — —	121
2.06.	Машини, уреди и постројки во хемиската индустрија, во индустријата на гума и во индустријата на кожа и обувки —	119
2.07.	Машини, уреди и постројки за производство на градежен материјал, огноотпорен материјал и азбестни производи —	125
2.08.	Машини, уреди и постројки во дрвната индустрија, во индустријата на целулоза и во индустријата на дрвесина и хартија	119
2.09.	Машини, уреди и постројки на текстилната индустрија и на индустријата на спортска опрема — — — — —	125
2.10.	Машини, уреди и постројки во прехранбената индустрија и индустријата на тутун — — — — —	114
2.11.	Машини, уреди и постројки во графичката и друга ненаведена индустрија —	129
2.12.	Машини, уреди и постројки во областа на земјоделството, шумарството и градежништвото — — — — —	126
2.13.	Опрема што се користи за вршење на железничкиот сообраќај и на друг сообраќај на шини — — — — —	115

1	2	3
2.14.	Опрема што се користи за вршење на друмски сообраќај — — — — —	119
2.15.	Опрема што се користи за вршење на поморскиот сообраќај и на сообраќајот на внатрешните води — — — — —	119
2.16.	Опрема што се користи за вршење на ПТТ сообраќај, радио и ТВ сообраќај — — — — —	111
2.17.	Опрема што се користи за вршење на воздушниот сообраќај — — — — —	122
2.18.	Мерни и контролни апарати, инструменти и уреди и стандардни и специјални алати — — — — —	124
2.19.	Лабораториска опрема, школски учила, медицински уреди, апарати и прибори и спортски реквизити — — — — —	121
2.20.	Електронски сметачи, пишувачки сметачки и книговодствени машини, уреди и постројки — — — — —	118
2.21.	Мебел, како и машини, уреди и апарати за општи и посебни намени — — — — —	125

3. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“

Бр. 710-4289/1
14 ноември 1980 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
статистика,
Ибрахим Латифиќ, с. р.

1097.

Врз основа на член 66 став 1 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/78), Собранието на Заедницата за социјално осигурување на воените осигуреници донесува

О Д Л У К А

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ ЗА 1981 ГОДИНА

1. Старосните и инвалидските пензии и семејните пензии, остварени или усогласени според Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници, определени од пензискот основ кој ја претставува платата според прописите за платите на активните воени лица што важеа во декември 1979 година, се усогласуваат во 1981 година.

2. Старосните и инвалидските пензии се усогласуваат на тој начин што како нов пензиски основ се зема платата на чинот, односно класата во смисла на член 17 став 4 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници којашто, според прописите за платите на активните воени лица што важеа во декември 1980 година, им припаѓа на активните воени лица со соодветен чин, односно класа, како и посебните додатоци во смисла на член 64 став 3 од тој закон.

Семејните пензии се усогласуваат со утврдување на новиот основ за определување на семејната пензија, кој претставува усогласената старосна, односно инвалидска пензија во смисла на став 1 од оваа точка.

3. Пензиите од точка 2 на оваа одлука се усогласуваат по службена должност, а новите износи на така усогласените пензии припаѓаат од 1 јануари 1981 година.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 40-1
24 октомври 1980 година
Белград

Собрание на Заедницата за социјално осигурување на воените осигуреници

Претседател,
Мирко Нововиќ, с. р.

1098.

Врз основа на член 6 став 2 од Законот за височината на средствата за станбена изградба во Југословенската народна армија и за начинот на нивното издвојување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/74) и на член 129 став 1 точка 8, во врска со член 142 став 2 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/78), Собранието на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ ДЕЛ ОД ВКУПНИТЕ СРЕДСТВА НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ ЗА РЕШАВАЊЕ НА СТАНБЕНИТЕ ПОТРЕБИ НА УЖИВАТЕЛИТЕ НА ПЕНЗИЈА

1. Од вкупните средства на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници, од 1 јануари 1981 година, на посебна сметка ќе се издвојуваат наменски средства за решавање на станбените потреби на уживателите на пензии по стапка од 2% од вкупниот износ на исплатените пензии и инвалидски примања.

2. Средства издвоени во смисла на точка 1 од оваа одлука можат да се користат за:

1) изградба на станови, купување на станови, подобрување условите на домувањето во постојните станови и за давање заем на уживателите на пензии;

2) надомест на делот од станарината на одделни категории уживатели на пензии;

3) изградба и проширување на домовите за уживателите на пензии.

3. Условите и начинот на користењето на средствата од точка 1 на оваа одлука и постапката за одлучување за користењето на тие средства се регулираат со општите акти на Собранието на Заедницата за социјално осигурување на воените осигуреници.

4. Со денот на почетокот на применувањето на оваа одлука престанува да важи Одлуката за издвојување на дел од вкупните средства на фондот на пензиското и инвалидското осигурување за решавање на станбените потреби на уживателите на пензии („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/74).

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 41-1
24 октомври 1980 година
Белград

Собрание на Заедницата за социјално осигурување на воените осигуреници

Претседател,
Мирко Нововиќ, с. р.

1009.

Врз основа на член 72 став 2, во врска со член 79 став 2 од Законот за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/74 и 5/78), Комисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ објавува

РЕЗУЛТАТ

ОД ДОПОЛНИТЕЛНИОТ ИЗБОР ЗА ЕДЕН ДЕЛЕГАТ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ОД СР СРБИЈА

I. Изборот е одржан од 17 октомври до 14 ноември 1980 година во собранијата на општините на територијата на СР Србија. На седниците на собранијата на општините присуствувале 12.891 делегат, а гласале 12.864 делегати.

Кандидатот од листата на кандидатите Стојан Јарамаз добил вкупно 12.766 гласа.

Неважечки гласачки ливчиња имало 98.

II. Републичката изборна комисија на СР Србија на седницата од 17 ноември 1980 година утврди дека во смисла на член 67 став 1 од Законот за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ за делегат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ е избран:

Стојан Јарамаз, роден 18 јули 1924 година, машински инженер, србин, член на Делегацијата на ОК СКС — Чукарица, Белград.

Бр. 200

24 ноември 1980 година
Белград

Комисија за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ

Секретар

Претседател,

Властимир Живковиќ, с. р. Бошко Брајковиќ, с. р.

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

ОДЛУКА

ЗА ОЦЕНАТА НА ЗАКОНИТОСТА НА ОДРЕДБАТА ОД ЧЛЕН 6 НА СПОГОДБАТА НА БАНКИТЕ ЗА ВОДЕЊЕ ТЕКУШТИ СМЕТКИ НА ГРАЃАНИТЕ

1. Сојузниот јавен обвинител, со предлог од 17 декември 1979 година, поред постапка пред Уставниот суд на Југославија за оценување законитоста на одредбата од член 6 на Спогодбата на банките за водење текушти сметки на граѓаните 0202 бр. 606/1-76 од 25 мај 1976 година.

Со одредбата на член 6 од наведената спогодба е предвидено дека банките можат да им дозволат на имателите на текушти сметки, текуштата сметка да промише во долговно салдо најмногу до износот на просечниот едномесечен приход во изминатите 3 до 6 месеци, но најмногу до 10.000 динари, и тоа во траење од најмногу 6 месеци, со тоа што идното пречекорување може да се дозволи дури по истекот на 3 месеци од денот на намалувањето на претходно дозволеното пречекорување.

Сојузниот јавен обвинител смета дека оваа одредба е спротивна на одредбата на член 34 став 4 од Законот за основите на кредитниот и банкарскиот систем, на Уредбата за општите услови за давање потрошувачки кредити, на Законот за чекот, на Кривичниот закон на СФРЈ и на мерките на монетарно-кредитната политика на Сојузниот извршен

совет. Според член 34 став 4 од Законот за основите на кредитниот и банкарскиот систем само Сојузниот извршен совет е овластен да ги пропише условите за давање потрошувачки кредити на граѓаните, од што произлегува дека банкарските организации можат да им даваат потрошувачки кредити на граѓаните само под условите што ќе ги пропише Сојузниот извршен совет. Издавањето чекови од страна на граѓаните на износите што немаат објективно покритие на нивните сметки, според наводите на предлагачот, е во спротивност со Законот за чекот и со Кривичниот закон на СФРЈ (член 172), според кои издавателот на чекот мора да има обезбедени средства на својата текушта сметка за покрите на износот за кој чекот е издаден, а во спротивно, т. е. доколку ќе издаде чек за кој нема покритие, таквото постапување, според наведените закони, е илжирно како прекршок и кривично дело.

2. Здружението на банките на Југославија, во одговорот на предлогот, ја оспори основаноста на наводите на предлагачот, истакнувајќи дека кредитот по текуштата сметка нема карактер на потрошувачки кредит и дека банките се овластени, согласно со член 34 од Законот за основите на кредитниот и банкарскиот систем, со своите самоуправни општи акти да ги утврдат условите за сите видови кредити, па и за кредитот по текушта сметка. Работењето со текуштите сметки на граѓаните, и плаќањето од страна на банката за имателот на сметката, кога на сметката нема покритие, во обемот што е предвиден со договорот за отворање на текуштата сметка, или со посебна спогодба, е предвидено со Законот за облигационите односи. Затоа не може да се смета дека чековите издадени до износите на дозволеното пречекорување се чекови без покритие, бидејќи за нивната исплата гарантира банката, па затоа не постои спротивност на спорената одредба од спогодбата ни со Законот за чекот ни со Кривичниот закон на СФРЈ.

3. Со Законот за облигационите односи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/76) — чл. 1052—1060 и со Законот за основите на кредитниот и банкарскиот систем („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/77), — чл. 28—29), е предвиден начинот на работењето на банките со текуштите сметки на граѓаните. Според тие прописи, со договорот за отворање на текушта сметка банката се обврзува на некое лице да му отвори посебна сметка и преку неа да прима уплати и да врши исплати во границите на неговите средства и на одобриениот кредит. Со договорот за отворање на текушта сметка, или со посебна спогодба, може да се предвиди обврска на банката, во определен обем да врши плаќање за имателот на текуштата сметка и кога на сметката нема покритие. За исплатата, што е извршена со чек, по основ располагање со средствата на текуштата сметка, гарантира банката, па организациите и здружен труд и другите општествено-правни лица се должни да примат таков чек.

Од наведените законски одредби произлегува дека текуштата сметка на граѓанинот е договорен однос помеѓу банката и депонентот, со определени права и обврски на договорните странки. Во рамките на тие односи банката може да дозволи текуштата сметка на депонентот за извесна сума, да биде пречекорена, т. е. со договор да го определи износот до кој може да се движи задолжувањето на депонентот кај банката.

Согласно со тоа и со одредбите на член 166 од Законот за основите на кредитниот и банкарскиот систем, според кој банките можат, со самоуправни спогодби, да ги утврдуваат заедничките мерки за отворување на своите планови и мерките на економската, кредитната, монетарната и девизната политика, основните и здружените банки на територијата на Југославија, со Спогодбата за волењето на текуштите сметки на граѓаните, ги извештаваат условите во работењето на банките со текуштите сметки на граѓаните. Со таа спогодба, т. е. со од-

редбата на член 6 од Спогодбата, определен е највисокиот износ до кој може да се дозволи пречекорување на текуштата сметка, т. е. колкаво може да биде долговното салдо на депонентот. Според становиштето на Уставниот суд на Југославија спорената одредба не е во спротивност со наведените сојузни закони, ни со одредбите од Законот за чекот и со одредбите на Кривичниот закон на СФРЈ, бидејќи за исплатата до износот на дозволеното пречекорување гарантира банката, и чековите издадени до тој износ имаат покритие.

4. Врз основа на член 375 од Уставот на СФРЈ и на член 29 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, Уставниот суд на Југославија, на седницата од 22 октомври 1980 година донесе

О д л у к а

Се одбива предлогот на сојузниот јавен обвинител, Уставниот суд на Југославија да утврди дека одредбата на член 6 од Спогодбата на банките за водење текушти сметки на граѓаните е во спротивност со сојузните закони.

Уставниот суд на Југославија ја донесе оваа одлука во следниот состав: претседател на Судот Никола Секулиќ и судиите: д-р Васил Гривчев, Милорад Достаниќ, д-р Стана Ѓукиќ-Делевиќ, Владимир Кривиќ, Славко Кухар, Чедомил Мулиќевиќ, Воислав Ракиќ, Јаким Спировски, д-р Јосиф Трајковиќ, д-р Арпад Хорват и Мијушко Џибалиќ.

У-бр. 191/79
22 октомври 1980 година
Белград

Претседател на
Уставниот суд на
Југославија.

Никола Секулиќ, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Правилникот за југословенските стандарди за увртни вијци, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 61/80, се поткрадоа долунаведените грешки, па се дава

И С П Р А В К А

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА УВРТНИ ВИЈЦИ

Во член 4 точка 4 наместо бројот: „282“ треба да стои број: „291“, а во точка 5 наместо бројот: „232“ — број „232“.

Од Сојузниот завод за стандардизација, Белград, 18 ноември 1980 година.

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 236 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ПАТЕНТИ

За директор на Сојузниот завод за патенти се назначува д-р Драгутин Бошковиќ, досегашен директор на тој завод.

У. п. п. бр. 1339
6 ноември 1980 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Звоне Драган, с. р.

Врз основа на член 236 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНАТА УПРАВА ЗА ЦАРИНИ

За директор на Сојузната управа за царини се назначува Звонко Пошчиќ, претседател на Стопанската комора на Риека.

У. п. п. бр. 1340
6 ноември 1980 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Звоне Драган, с. р.

Врз основа на член 236 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ГЕОЛОШКИ ЗАВОД

За директор на Сојузниот геолошки завод се назначува инж. Павле Пејовиќ, досегашен директор на тој завод.

У. п. п. бр. 1341
6 ноември 1980 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Звоне Драган, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРАВОСУДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА НА СОЈУЗНАТА УПРАВА

За потсекретар во Сојузниот секретаријат за правосудство и организација на сојузната управа се назначува Душан Јосиповиќ, досегашен потсекретар во Сојузниот секретаријат за правосудство и организација на сојузната управа.

У. п. п. бр. 1342
6 ноември 1980 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Звоне Драган, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

За помошник на сојузниот секретар за внатрешни работи се назначува Ангелко Маслиќ, досегашен помошник на сојузниот секретар за внатрешни работи.

У. п. п. бр. 1343
6 ноември 1980 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Звоне Драган, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

За помошник на сојузниот секретар за внатрешни работи се назначува Милан Атељевиќ, досегашен помошник на Сојузниот секретар за внатрешни работи.

У. п. п. бр. 1344
6 ноември 1980 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Звоне Драган, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

За помошник на сојузниот секретар за внатрешни работи се назначува Милутин Јанковиќ, досегашен помошник на сојузниот секретар за внатрешни работи.

У. п. п. бр. 1345
6 ноември 1980 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Звоне Драган, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ИНСТИТУТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ОПШТЕСТВЕНА САМОЗАШТИТА

За директор на Институтот за безбедност и општествена самозаштита се назначува Јован Поповиќ, генерал-мајор на Југословенската народна армија, досегашен директор на тој институт.

У. п. п. бр. 1346
6 ноември 1980 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Звоне Драган, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ

За помошник на генералниот директор на Сојузниот завод за општествено планирање се назначува д-р Златко Муршец, индивидуален работодаден орган на Претпријатието за патишта во Марибор.

У. п. п. бр. 1347
6 ноември 1980 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Звоне Драган, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА

Се разрешува од должноста помошник на сојузниот секретар за надворешна трговија Владимир Паветиќ, со 30 ноември 1980 година, заради заминување на друга должност.

У. п. п. бр. 1348
6 ноември 1980 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Звоне Драган, с. р.

Врз основа на член 167 став 2 и член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА

Се разрешува од должноста советник на сојузниот секретар за надворешна трговија Гојко Божовиќ, заради заминување во пензија.

На именуваниот му престанува работниот однос со 31 декември 1980 година.

У. п. п. бр. 1349
6 ноември 1980 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Звоне Драган, с. р.

Врз основа на член 167 став 2 и член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ

Се разрешува од должноста помошник на генералниот директор на Сојузниот завод за општествено планирање Владислав Хорват, заради заминување во пензија.

На именуваниот му престанува работниот однос со 31 декември 1980 година.

У. п. п. бр. 1350
6 ноември 1980 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Звоне Драган, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од СР Црна Гора

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Дреџун Митра Миливоје, Јовановиќ Јанка Милутин, Костиќ Стеве Милутин, Матовиќ Милоша Радомир, Мијовиќ Ђорџија Голуб, Пејовиќ Марка Стево, Петрановиќ Душана Мирко, Стипаниќ Томе Карло, Вукотиќ Петра Стеван;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Ковачевиќ Ђоке Митар, Зеќ Петра Иво;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Бољовиќ Вула Божидар, Божовиќ Косте Љубомир, Булатовиќ Ђуре Момир, Буриќ Марка Крсто, Бушковиќ Шање Станко, Човиќ Ратка Владимир-Владо, Ђуџиловиќ Радомира Илија, Дедиќ Милована Стеван, Драговиќ Радула Душан, Дубаќ Радована Милорад, Ђукановиќ Марка Драган, Ђукиќ Ђукана Божо, Ђуришиќ Божо Гојко, Газивода Саве Ђуро, Горановиќ Радосава Стево, Ивановиќ Богдана Вукалица, Јоксовиќ Милана Љубо, Капиќ-сода Лазара Влажо, Кликовац Лазара Софија, Костиќ Милета Душан, Куљак-Радуновиќ Станишиќ Миља;

Лалатовиќ Ивана Петар, Мартиновиќ Јове Момчило, Матковиќ Нике Јозо, Матковиќ Иве Симеон-Симо, Мијановиќ Николе Бошко, Милиќ Стефана Миладин, Милиќ Душана Милан, Милошевиќ Ђорџија Радивоје, Миловиќ Јована Коста, Миљаниќ Јакова Ђорџије, Миљановиќ Лазара Вељко, Николиќ Милоша Драго, Николиќ Блаже Мато, Пантовиќ Радована Чедомир, Перуничкиќ Ратка Василије, Поповиќ Михаила Радисав;

Радифковиќ Јове Радислав, Радуловиќ Саве Душан, Радуновиќ Саве Милутин, Ратковиќ Николе Душан, Ражнатовиќ Блаже Гојко, Секулиќ Средоја Ђорџије-Боле, Спачал Фрање Мирко, Стијепчиќ Саве Милован, Стојановиќ Милоше Милнко, Стојовиќ Марка Војислав, Шћепановиќ Јакше Стеван, Шеровиќ Стеве Богдан, Шљука Радета Љубомир, Тодоровиќ Милоша Новак, Улићевиќ Милета Арсеније, Ускоковиќ Максима Радислав, Вицковиќ Марка Вукашин, Војиновиќ Лаке Новак, Вучиниќ Митра Јагош, Вујовиќ Благоте Андрија, Вукчевиќ Илије Милорад, Вукчевиќ Лазара Војин, Зечевиќ Миљана Милија;

— за покажана лична храброст во вршењето на службената должност

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ

Бељкаш Милана Миланко, Бошковиќ Драге Боро, Фуртула Вуксана Вук, Томашевиќ Лазе Миодраг;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Ђукановиќ Милована Ратко;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Андриј Илије Мирко, Бевсџа Саве Јован, Бијелиќ Јована Вељко, Брахиќ Муја Бахрија, Булатовиќ Марка Јован, Цицовиќ Марка Петрана, Циќиќ Ибра Јахо, Циндраќ Халема Бишо, Ђулафиќ-Арсевиќевиќ Миличка Ивка, Ђуриќ Косте Душан, Ѓаловиќ Јована Никола, Делевиќ Николе Душанка, Дубравчиќ Данета Звонко, Ѓикановиќ Андрије Љубомир, Ѓикановиќ Милована Радомир, Ѓукановиќ Спасоје Душан, Головиќ Радоње Јово, Исовиќ Мехмеда Заим, Јефтиќ Ѓорѓија Јован, Јелиќ Радошава Рајко, Јелиќ-Ровчанин Вуксџа Стана, Јоќиќ Милутина Светозар, Јоксимовиќ Воје Мирослав;

Касалица Миде Петрашин, Кораќ Милисав Милоје, Ковачевиќ Живка Слободан, Крушиќ Ѓоке Коста, Ливаја Николе Недељко, Луковиќ Јосипа Лео, Луковиќ-Гудељ Анѓе Марица, Љуцовиќ Коље Тома, Миљевиќ Беѓе Садулах, Манојловиќ Ѓорѓија Богдан, Марковиќ Вукадина Томислав, Милачиќ Миливоја Вукосав, Мрдовиќ-Роѓ Радовиќа Љубица, Ненадиќ Новице Драго, Нешевиќ Јосифа Здравко, Николиќ Јозе Антон, Николовски Николе Јован, Новаковиќ Радета Павле;

Ораховац Беѓира Садик, Пајовиќ Станка Јово, Павићевиќ Јована Савиќ, Пеан Ѓуре Антон, Периќ Павла Радован, Полексиќ Ѓоѓића Славко, Радовиќ Луке Војин, Раичевиќ Павла Војка, Секулиќ-Кљајевиќ Раше Жана, Секуловиќ Недељка Радоман, Синдик Петра Трипо, Славу Ивана Мирослав, Ставишиќ Радомира Драгољуб, Стожиниќ Радована Милија, Урошевиќ Благоје Млаѓец, Вељиќ Милете Момчило, Вујичиќ, Вука Миладин, Зајовиќ Пере Миладин, Зоговиќ-Думовиќ Бошка Анѓа;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Аџиќ-Љабан Велимира Босиљка, Андриќ Милутина Гојко, Анѓелиќ Илије Рајко, Асановиќ Николе Саво, Ашанин Грујице Вуксан, Бајовиќ Андрије Владимир, Басекиќ Јована Стеван, Благојевиќ Ѓорише Раќко, Бошњак Јакова Миленко, Бошњак-Пејовиќ Данила Сенка, Божиновиќ Мате Нана, Божовиќ Јове Недељко, Булатовиќ Милована Луќка, Буриќ Милована Бранко, Ѓековиќ Радоње Паун, Ѓабаркала Миде Драго, Ѓабаркала Драгише Трипо, Ѓакиќ Јована Коста, Ѓавор Пере Радојица, Ѓетковиќ Петра Радован, Делетиќ Велимира Милорад, Делиќ Шуѓа Музафер, Добрашиновиќ-Кљајевиќ Томе Станка, Дробњак Радоша Миќо;

Ђачиќ Војина Будимир, Ѓачиќ Раќка Живојин, Ѓилас Мирка Милисав, Ѓуќиќ Николе Ѓоже, Ѓуковиќ Веселина Милорад, Ѓуковиќ Јефтџе Војислав, Ѓуковиќ Василија Вујо, Ѓуришиќ Радуна Драгољуб, Ѓуровиќ Богдана Коса, Ѓраковиќ Крсте Данило, Ѓатиќ Вучића Драган, Ѓилиповиќ Нове Настадин, Ѓерина Ибра Изет, Ѓимоли Дибраи Рамо, Гојковиќ Милорада Драгољуб, Голубовиќ-Ѓуро-

виќ Јове Јелепа, Ѓвозденовиќ Блажова Вукота, Христов Серафима Вангел, Илијевиќ Мите Коле, Илиќиќ Радоша Драго, Ивановиќ Ристе Стеван, Јаќимовиќ Милете Грујо, Јакшиќ Николе Јово, Јанковиќ Ѓуре Марко, Јашаревиќ Раѓе Јашар, Јелиќ Милорада Вукашиќ, Јојиќ Ѓоже Васо, Јолиќ Александра Радоје, Јодовиќ Саве Милинко, Јовановиќ Блаже Радован Раќо, Јововиќ Обрада Веселин;

Каљевиќ Коље Зеф, Карадаглиќ Луке Мијат, Кастелник Јосипа Катарина, Кечевиќ Феџима Есад, Кнежевиќ Драге Бранко, Кисевиќ Милана Никола, Костиќ Димитрија Стојан, Кумбуровиќ Васе Илија, Ламбаша Иве Јошко, Лазаревиќ Владе Јован, Лисица Ахмета Дедо, Лучиќ Јована Петко, Малишиќ Митра Миле, Маретиќ Петра Радован, Марковиќ Војина Ленка, Марковиќ Ѓуре Томислав, Марковиќ-Булатовиќ Милоша Стевќа, Мановиќ Јусуфа Ханефија, Мазалица Бошка Радоје, Мендеѓаја Иве Стево, Мердовиќ Милорада Милоје, Миќетиќ Милете Зорка, Мијушковиќ Благоте Војислав, Милошевиќ Јагоша Ѓоѓиќ, Милојевиќ Јове Анѓелко, Мирчевиќ-Раичевиќ Милоша Загорка, Мирковиќ Василија Александар, Мустур Марка Обрад;

Николиќ Мије Јосип, Николиќ Ѓуре Трипо, Нишавиќ Миливоја Ѓождар, Нухановиќ Демира Хазбо, Мухановиќ Демира Химзо, Омеровиќ Сале Ѓевад, Пајевиќ Ѓоже Бранислав, Пауновиќ Новице Ново, Павличиќ-Војводиќ Мирка Босиљка, Пејовиќ Ристе Вида, Пераќ Иве Стјепан, Пешиќ Вуќа Стеван, Поповиќ Ивана Димитрије, Поповиќ Велише Драго, Поповиќ Милета Иво, Пуповиќ Млаѓена Милан, Пушоњиќ Радована Бошко, Радичевиќ Радисава Вучиќ, Радојчиќ Радомира Слободан, Радоман Јоке Илија, Радоњиќ Радивоја Ѓождар, Радоњиќ Радоње Станко, Радоњиќ Јакова Веселин, Радовиќ Драгише Симсун, Раичковиќ Душана Бранко, Рајичевиќ Драгише Раќко, Раќочевиќ Милића Драгомир, Раќоњаќ Ѓоке Миладин, Рамовиќ Смаје Хамид, Реќепаѓиќ Хусеина Ѓевад, Роѓановиќ Васке Петар;

Садиковиќ Иљаз Раѓиб, Секулиќ Грубана Љубо, Софтиќ-Зековиќ Адема Фаѓима, Спајиќ Петра Владимир, Средановиќ-Мијовиќ Велише Винка, Станиќ Косте Гојко, Станковиќ Ѓоже Васо, Старевиќ Момира Миленко, Стефановиќ Милића Љубо, Шабановиќ Беѓира Осман, Шћепановиќ Радисава Драгољуб, Шиљак Прокопија Предраќ, Шантиќ Сабе Демир, Шуран-Ѓуѓика Матије Марица, Тадиќ Станка Гојко, Тадиќ Симеуна Михаило, Тодоровиќ Марка Никола, Уќиќ Мараша Никола;

Василиќ Данила Миле, Велимировиќ-Марковиќ Радована Соња, Влаховиќ Димитрија Ѓорѓије, Војиновиќ-Перовиќ Видаќа Милена, Војиновиќ Уроша Новица, Враќеш Тисава Саво, Вујачиќ Петра Марко, Вујосевиќ Радоње Вуксан, Вујовиќ Шћипре Пуниша, Вукосавовиќ-Марковиќ Станка Милена, Вуковиќ Милана Милош, Вуковиќ-Рајковиќ Радета Радосава;

— за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општенародната одбрана и за успеси во подигањето на воено-стручното знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

Драгутиновиќ Ѓоке Живко, Хаџахметовиќ Ахме Мухо, Ивановиќ Стевана Гаврило, Кониќ

Радоја Војислав, Милић Радосава Владимир, Перовић Марка Митар, Стојинић Радосана Мирко, Шабановић Видака Светозар, Вуковић Милета Љубомир;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Греговић Шпире Саво, Голубовић-Ђешевић Милутина Зорка, Хаџалић Харре Фахри, Крстовић Марка Антон, Муковић Бахтијара Медина, Обрадовић Андрије Мијодраг, Симоновић Влајка Вудмир, Улама Михаила Миодраг, Вуксановић Милоша Велика;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Барбарез Марка Крсто, Бојовић Радула Ранко, Додеровић-Радоиќић Радосава Милуша, Дрљевић Драгиче Миомир, Ђуришиќ Вукоте Зарија, Кеќиќ Боже Милутин, Колба Ђуре Валент, Ковачевић Илије Десимир, Крушиќ Стојана Сретен;

Љабудовић Љабуда Драгутин, Лутовач Гаврила Марко, Манојловиќ Спасоје Радојка, Марковић Батрића Јованка, Николиќ Боже Божидар, Пачо Зулуста Јусуф, Пејановић-Лековиќ Милета Илиќка, Петковски Мике Томислав, Радевиќ Михајла Александар, Радевиќ Воје Радомир, Рецовиќ Ђазима Ферид, Рецовиќ Ђазима Сабрија, Ранчевиќ Александра Миодраг, Рајевиќ Васе Петар;

Сарван Азиза Руџија, Симоновиќ Саве Милан, Стешевиќ Милета Жарко, Шунтиќ Сабе Дервиш, Шуњевиќ Боже Миле, Томовиќ Милића Душан, Влаовиќ Драге Слободан, Вујачиќ Николе Јагош, Вукичевиќ Велимира Марјана;

Од СР Хрватска

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Адамовиќ Јандрије Бранко, Ђукиќ Милоша Илија, Куга Ђуре Ђорђе, Милеусниќ Гаврила Петар, Шегитра Селвестра Круно;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Антица Антуна Анте, Беќиќ Петра Љубица, Чанак Саве Никола, Дамјановиќ Радета Радован, Дубајиќ Ђуре Драгутин, Галогожа Николе Ђураћ, Ивска Стјепана Иван, Јурица Емила Емил, Јурица Антуна Иван, Кличковиќ Јове Симо, Лапов Ђуре Перо, Мишчевиќ Нинка Милош, Мраовиќ Петра

Адам, Мраовиќ Стојана Ђуро, Мраовиќ Саве Петар, Мраовиќ Саве Илија, Перенчевиќ Јована Никола, Шантиќ Ивана Јозо, Тркуља Николе Раде;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Ајдиновиќ Станка Прокоп, Арлов Николе Перо, Боровина Марка Антун, Бурсаћ Саве Јован-Јошо, Цветковиќ Јове Милан, Ђелап Василија Илија, Ђихоратиќ Ивана Иван, Драгојевиќ Јандре Милан, Фантела-Антица Николе Анкица, Фрлан Антуна Анте, Глумац Андрије Иван, Јањанин Петра Божо, Јурица Петра Анте, Јурица Ивана Кросто, Катиќ Стјепана Мато, Кличковиќ Павла Љубан, Кобац Радета Пајо, Коцманиќ Томе Маријан, La Volpićela Nikole Ante, Лукач Љубана Ката, Малобабиќ Јована Станко, Мамула Михајла Владо, Милиќ Павла Петар, Миличевиќ Дмитра Раде, Милачиќ Цвјетка Стијепо, Миљевиќ Лазе Даница, Миљевиќ Стеве Мара, Миљуш Симе Душан, Млинар Јере Фрањо, Мраовиќ Јована Милан, Мраовиќ Милета Стеван, Мркиќ Стевана Ђуро;

Новакровиќ Милана Бранко, Орешчанин Николе Јанко, Ортиќ Ивана Анте, Папиќ Матије Лука, Павловиќ Марка Јован, Протиќ Франета Јерко, Радановиќ Симе Милан, Радановиќ Јована Петар, Радановиќ Николе Васо, Радовиќ Илије Саво, Ресановиќ Василија Љубан, Симиќ Милана Гајо, Шантиќ Крсте Кросто, Шариќ Томе Анте, Шелерац Јанка Љубица, Трлина Марка Јосип, Шунтиќ Амброза Амбрози, Утјешиниќ Теодора Миле, Војновиќ Јована Миле, Воркапиќ Милета Душан, Воркапиќ Гаје Матија;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Беќиќ Стеве Милан, Богуновиќ Симе Мара, Божкиќ Ђуре Никола, Бурмуџија Илије Тодор, Чича Михајла Драган, Данчо Матије Љубан, Ђукиќ Стеве Никола, Гледиќ Вује Стево, Јариќ Даница Драган, Јованиќ Ђурђа Јован, Комљеновиќ Стеве Милутин, Ковачевиќ-Опачиќ Милана Мара, Крагулац Јована Ђуро, Красуља Станка Ђуро, Љубичиќ Милета Никола, Мамузиќ Милета Марија Мишковиќ Јове Никола, Мраовиќ Ђуре Никола, Мркобрада Васиља Мила;

Неневиќ Митра Александар, Обрадовиќ Милета Душан, Обрадовиќ Лазе Тихомир, Перенчевиќ Милета Ђуро, Радовановиќ Миломира Јован, Рајак Стеве Илија, Рапета Стевана Ђорђе, Сариќ-Галиповиќ Дамјана Анка, Шариќ Антуна Анте, Салиќ Петра Душан, Сево Петра Мирко, Тишма Ђуре Мића, Томашин-Багар Влахе Радмила, Торбица Радета Илија, Утвиќ Милета Симо, Вигњевиќ Милета Јово, Војводиќ Јандрије Ђуро, Воркапиќ Јована Никола, Воркапиќ Ђуре Стевај, Вуксан Ивана Фрањо, Зобеница Јандре Лука;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Бурсаћ Славка Радомир, Телап Марка Милка, Дрпа Боже Милан, Гвозденовић Јове Раде, Јањић Павла Љубан, Катић Стјепана Антун, Коркут Милована Владо, Маџер Ивана Марко, Маркулин Томе Славко, Миљевић-Лаић Паје Анка, Ортика-Шутић Амброз Марија, Павловић Милоша Војислав, Радановић Боже Душан, Ралановић Николе Душан, Радашиновић Милета Мирко, Сердар Грге Јосип, Скендер Мије Мата, Шкратуља Јакова Кристо, Зеќ Николе Миле;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Батиница Милоша Јово, Борота Матије Павао, Борота Николе Перо, Дамјановић Петра Никола, Дробац Ђуре Јово, Дуждевић Милета Милош, Ѓекиќ Душана Душан, Ѓукиќ Милета Јовица, Грубор Владе Никола, Илиќ-Ђибиќ Илије Марија, Карталије Миљкана Душан, Јајиќ Милета Милан, Милеусниќ Јеве Душан, Милеусниќ Данета Петар, Мраовиќ Милета Стево, Павловиќ Стеве Душан, Племенчиќ Мате Владо, Пуља Милета Милан, Рајиќ Боже Илија, Рајшиќ Ђуре Остоја, Раствовиќ Николе Драган, Рашета Илије Милка, Скендер Марка Иван, Станковиќ Вује Љубан, Туркаљ Мије Јосип, Тркуља Миљкана Павао, Живковиќ Николе Душан.

Бр. 46
30 јули 1980 година
Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ,
Ѓвистин Мијатовиќ, с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува:

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Аргентина

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

dr Juan Carlos Marcelino Beltramino, извонреден и ополномоштен амбасадор на Република Аргенти-

на во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Бр. 47а
4 август 1980 година
Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ,
Ѓвистин Мијатовиќ, с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува:

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Италија и за придонес кон реализацијата на Осимските спогоди

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТНА СВЕЗДА НА ГЕРДАН

Леопи Вупо, артилериски полковник.

Бр. 48
4 август 1980 година
Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ,
Ѓвистин Мијатовиќ, с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува:

— по повод на шеесетгодишнината на животот и повеќегодишната револуционерна работа, а за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Војводиќ Илије Ђуро, генерал потполковник.

Бр. 49
4 август 1980 година
Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ,
Ѓвистин Мијатовиќ, с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА
ЈУГОСЛАВИЈА

виз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува:

— по повод на осумдесетгодишнината на животот и долгогодишната револуционерна работа, а за извонредни заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН
ВЕНЕЦ

Мика Маринко.

Бр. 50
4 август 1980 година
Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ,
Цветин Мијатовиќ, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
936. Закон за задолжително здружување на трудот и средствата на организациите на здружен труд што се занимаваат со промет на стоки и услуги со производните организации на здружен труд — — —	1905
937. Закон за дополнително на Законот за основите на системот на општественото планирање и за општествениот план на Југославија — — — — —	1911
938. Закон за обезбедување средства за учество на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во VI пополнување на средствата на Меѓународното здружение за развој (IDA) — — — — —	1911
989. Закон за измена и дополнително на Законот за ограничување на користењето и движењето на патничките и други моторни возила — — — — —	1912
990. Одлука за потврдување на Завршната сметка и на Извештајот за работењето на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини за 1978 година — — — — —	1912
991. Одлука за потврдување на Завршната сметка и на Извештајот за работењето на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини за 1979 година — — — — —	1912
992. Одлука за разрешување и избор на претседател на Сојузниот суд — — — — —	1913
993. Одлука за избор на судија на Сојузниот суд — — — — —	1913
994. Одлука за избор на судија на Сојузниот суд — — — — —	1913
995. Уредба за дополнително на Уредбата за ограничување на брзината на движењето и користењето на моторните возила — — — — —	1914
996. Одлука за издавање пригодни сребрени ковани пари по повод смртта на Претседателот на Републиката Јосип Броз Тито — — — — —	1914
997. Одлука за измена на Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран — — — — —	1914
998. Одлука за определување на работниците на определени задачи и работи што даваат свечена изјава и за утврдување на текстот на свечената изјава — — — — —	1915
999. Одлука за измена на Одлуката за определување на максимални цени за производите на црната металургија — — — — —	1915
1000. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на списанието „Panorama“ — — — — —	1916
1001. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „La Repubblica“ — — — — —	1916
1002. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ — — — — —	1916
1003. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Bild“ — — — — —	1916
1004. Наредба за определување на електромедицинските уреди, односно опрема што можат да се пуштаат во промет само ако се снабдени со гарантен лист и со техничко упатство, и за најмалото траење на гарантниот рок и на рокот на обезбеденото сервисирање за тие уреди, односно опрема — — — — —	1916
1005. Наредба за определување на графичката опрема која може да се пушта во промет само ако е снабдена со гарантен лист и со техничко упатство и за најмалото траење на гарантниот рок и на рокот на обезбеденото сервисирање за таа опрема — — — — —	1918
1006. Решение за утврдување на годишниот индекс на цените за предметите на опрема и за градежните објекти за периодот од 1 јули 1979 до 30 јуни 1980 година — — — — —	1919
1007. Одлука за усогласување на пензиите за 1981 година — — — — —	1920
1008. Одлука за издвојување дел од вкупните средства на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници за решавање на стамбените потреби на уживателите на пензија — — — — —	1920
1009. Резултат од дополнителниот избор за еден делегат во Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија од СР Србија — — — — —	1921
Одлука за оцената на законитоста на одредбата од член 6 на Спогодбата на банките за водење текушти сметки на граѓаните — — — — —	1921
Исправка на Правилникот за југословенските стандарди за увртни вијци — — — — —	1922
Назначувања и разрешувања — — — — —	1922
Одликувања — — — — —	1924

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1, Пош. факс 226. — Директор и главен и одговорен уредник Душан Машовиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 — Печати Београдски издавачко-графички завод Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17.